



ДСУ СПОРТСКА АКАДЕМИЈА

**Селективни тренинзи за упис на ученици во ДСУ Спортска академија
2020/2021год.**

ПРОТОКОЛ, ТЕРМИНИ И ЛОКАЦИИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СЕЛЕКТИВНИ ТРЕНИНЗИ ЗА УПИС НА УЧЕНИЦИ ВО ПРВА ГОДИНА ЗА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

ПРОТОКОЛ

за заштита од КОВИД-19 при спроведување селективни тренинзи за упис на ученици во прва година во ДСУ СПОРТСКА АКАДЕМИЈА во учебната 2020/2021 година

СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ

1. Селектирањето на учениците ќе се врши на спортски терени од отворен тип (фудбал, ракомет, кошарка и тенис)
2. Терените на кои ќе се врши селекцијата, мора да имаат посебен дел за публика на кој ќе бидат распоредени учениците, каде што ќе го чекаат својот ред за настап на теренот.
3. Меѓу спортистите да има физичко растојание 20м², согласно препораките за социјално дистанцирање.
4. Помеѓу тренерот и кандидатот да има растојание од 5м.
5. Пред почетокот на тренингот се прави термален скрининг и се забранува тренинг на кандидатот кој ќе има покачена температура.
6. Додека учениците го чекаат својот ред, задолжително да имаат на себе заштитни маски.
7. Да има најмалку два тоалета во употреба, претходно целосно дезинфицирани.

8. Кандидатите и тренерите доаѓаат на теренот поединечно и веќе облечени во спортска опрема за селективниот тренинг, при што ќе се избегне користењето на соблекувалните.
9. Движењето на спортскиот терен да се одвива по обележани ознаки и од страна на редари.
10. Пред влезот да има поставено средство за дезинфекција на рацете, кое задолжително мора да се употребува од страна на учениците при влез и излез од теренот.
11. На влезот да биде поставен сунѓер за дезинфекција на обувки.

ПРИЈАВУВАЊЕ

1. Пред самиот влез на теренот да биде поставена контролна точка за евидентирање на учениците кои ќе бидат дел од селективните тренинзи. Бидејќи во овој случај физичкото растојание помеѓу лицето кое врши идентификација и ученикот може да биде помало од 2 метра, задолжителна е употребата на заштитни маски. Пред да пристапат на идентификација, учениците мора да ги дезинфицираат рацете со средство за дезинфекција, кое ќе биде поставено во близина на местото за идентификација.
2. Приемот на кандидатите (нивното присуство и идентификација) ќе се врши од одредени лица на определено и обележано место на влезот на теренот со предвиденото растојание помеѓу кандидатите и задолжените лица за прием.
3. По пријавувањето (идентификацијата), учениците да се упатуваат кон местото за публика, каде што чекаат да бидат повикани за настап од страна на тренерите коишто се на терен.

ТЕК И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СЕЛЕКТИВНИОТ ТРЕНИНГ

1. За организирање на целиот процес да биде задолжена редарска служба која ќе води сметка за потребното растојание помеѓу кандидатите и присутните од минимум 2 метри во теренот и околу теренот и на местото за публика од каде ќе бидат повикувани кандидатите. Ќе бидат ангажирани минимум 2 редари.
2. Ќе бидат поставени ознаки на влезот на теренот и на теренот кои ќе означуваат правец на движење и запазување на минимум растојанието при чекањето ред.
3. На теренот да бидат присутни најмногу два тренера, кои ќе имаат задача да асистираат во одредени ситуации при демонстрирање на одредени елементи. Истите мора да носат заштитна опрема, односно маска и ракавици.
4. По секоја измена на терен, тренерите задолжително мора да ги дезинфицираат рацете со средство за дезинфекција.
5. Комисијата од три члена да го следи тренингот од соодветно место, на физичко растојание помеѓу членовите од 2 метра.

6. Реквизитите кои се користат на тренингот да се дезинфицираат по секоја направена измена на ученик на терен.
7. Во демонстрирање на одредени елементи, на теренот може да има и два ученика во исто време, но не на растојание помало од 3 метра.
8. Ученикот, кој го завршува својот настап на теренот, да се упатува кон соблекувалната и потоа да го напушти теренот.

СЕЛЕКЦИЈА

Селективни тренинзи за упис на ученици во ДСУ Спортска академија 2020/2021год.

КОШАРКА:

08 јуни 2020 во 10:00 часот – на Игралиште за кошарка во училишен двор на ОУ „Браќа Миладиновци“ и ОУ „Крсте Мисирков“ Куманово за Куманово,

09-11 јуни 2020 во 10:00 часот–на Игралиште за кошарка во ОУ „Димитар Миладинов“ Центар за Скопје

Пријавените кандидати да бидат на локацијата половина час порано! Со себе да понесат лична идентификација (извод, пасош) и Потврда од спортска медицина (не постара од 6 месеци) и да бидат облечени во опрема за тренинг. Задолжително почитување на препораките во протоколот кој е во прилог!

29.5.2020 г.
Скопје

Директор,
Ванчо Димовски